



Штета бр: \_\_\_\_\_  
Полиса бр: \_\_\_\_\_

### ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА НА МАШИНСКИ СПРАВИ, ИНСТАЛАЦИИ И АПАРАТИ

ОШТЕТЕН				
Име и презиме				
Назив на фирмата				
ЕМБГ				
ЕДБ				
Адреса / место / телефон				
Број на трансакциска сметка			Банка	
За буџетски корисници, приходна шифра			Програма	
ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО				
Назив на оштетеното средство				
Марка			Тип	
Технички карактеристики на оштетените предмети				
Сила		Фабрички број		
Година на производство		Интервален број		
Книговодствени податоци за оштетеното средство				
Година на набавка		Набавна ревалоризирана вредност		Сегашна вредност
ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН				
Причина за настанување на штетата (детален опис)		Со осигурените предмети во моментот на настанување на штетата ракувало лицето		
Потребна поправка и тоа				
Последен датум на стручен преглед		Постои гаранција од фабриката/добавувачот		
Оштетените предмети во моментот се наоѓаат		Поправката може да ја изврши		
Штетата изнесува МКД (приближен износ)				

Согласно Законот за заштита на личните податоци заради остварување на моето право за надомест на штета изјавувам дека сум согласен/на Кроација Осигурување А.Д. Друштво за неживотно осигурување, Скопје да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. личните податоци наведени во пријавата. Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа: (означете)

лична карта/ пасош  возачка дозвола/ здрав. лег.  сообраќајна книшка  транс. сметка

Согласен/на сум за потребите на постапката, осигурувачот/ обработувачот, да изврши пренос на моите лични податоци во други држави членки на ЕУ или во земји кои не се членки на ЕУ, со претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Запознаен/на сум со моето право на увид, информација или исправка на лични податоци согласно одредбите од ЗЗЛП на РМ. Запознаен/ на сум дека податоците од оваа пријава се деловна тајна за Друштвото согласно ЗЗЛП на РМ и ЗСО на РМ како и останатите закони и подзаконски акти. Со мојот потпис ја потврдувам вистинитоста и веродостојноста на наведените податоци во оваа пријава.

**НАПОМЕНА:** Со цел навремена и точна обработка на Пријавата во ваш интерес е да внесете точни податоци.

Потпис/ печат за правно лице/ на оштетениот

Во \_\_\_\_\_ датум \_\_\_\_\_